

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

Назив на закон: Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат при Општина Радовиш - Одделение за градежна, комунална и инспекција и инспекција за сообраќај и патишта

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: _____					
Член 7 и 11	Дали има поставени табли со имиња на улица и таблички со броеви на објектите на начинот и во определениот рок утврден со овој Закон	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 33	Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службено лице доколку нема поставени табли со имиња на улица и таблички со броеви на објектите на начин и во определен рок утврден со овој Закон	
Член 13,14 и 23	Дали правното лице сопственик на објектот, доколку пишува други ознаки и текстови на таблите, односно не овозможи поставување на таблата со име на улицата, како и не постави табличка со број на објектот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 34	Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице сопственик на објектот, Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице сопственик на објектот.	
Член 16 Став 4	Дали службено лице врши контрола и дали се обновуваат оштетените или исчезнати табли и таблички со броеви (член 16 став (4)).	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 35	Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службено лице	
Член 13 и 16 Став 1 и 2	Физичко лице кое пишува други ознаки и текстови, односно неовластено ќе постави табла со име на улицата или табличка со број на објектот.	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 36	Глоба во износ од 40 до 60 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице	
Член 17 Став 3	Дали службеното лице врши нумерирање на објект со букви (бб).	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 36а	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службено лице	
Член 26 Став 1	Дали службеното лице води електронска евиденција	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 37	Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службено доколку не води евиденција	

Член 26 Став 1	Дали службеното лице заради необезбедување на пристап до податоците или ненавремено доставување на евидентираниите промени во евиденцијата, како и за неовластено давање на податоци или промени на податоците во евиденцијата	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 38	Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службено лице	
-------------------	--	---	---------	--	--